

Друштвото за производство на топлинска енергија **ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ** Скопје распишува оглас за вработување на

О П Е Р А Т О Р

за ракување со термоенергетски постројки и опрема во топланите во Скопје

Квалификации на кандидатите:

- СССР/ завршено 4-годишно средно образование: машински техничар-термоенергетичар или електротехничар
- Со и без работно искуство
- Да поседува возачка дозвола Б категорија
- Да има општа здравствена способност за работното место

Услови за работа:

Кандидатите кои ќе бидат примени на работа ќе бидат обучени за полагање стручен испит за АТК (за ракување со термоенергетски постројки со моќност над 20 MW), кој е задолжителен за ова работно место. Трошокот за полагањето на испитот е на товар на работодавачот.

Работното место предвидува работа во смени и по потреба, на повик. Кандидатите треба да имаат способност за индивидуална и тимска работа, адаптивни за работа во различни тимови, одговорни и со желба за работа во средина со високи барања.

Работодавачот нуди работа во сигурна и стабилна компанија, стимулативна и плата, со можност за понатамошно усовршување и напредување.

Работниот однос се заснова на прв договор за работа на определено време од 6 месеци со можност за негово продлжување и трансформирање за неопределено време.

Предвидената почетна бруто плата за ова работно место е 30.000 ден.


Кандидатите треба да ја приложат следнава документација

- Биографија (CV);
- Доказ за завршено образование;
- Дополнителни дипломи и сертификати.

*Заинтересираните кандидати можат да се пријават со доставување на писмо за интерес, биографија, копија од уверение за завршено образование и од возачка дозвола најдоцна до **01.12.2021 год.** Во предвид ќе бидат земено само пријави доставени исклучиво на следниот начин:*



**ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје**



За доброто
на сите.

Електронски:

Message to: contact@beg-proizvodstvo.com.mk

Subject: Пријава: Оператор

По пошта:

Производство на топлина БАЛКАН

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје,

Ул. „515“ бр. 6 , 1000 Скопје

Пријава: Оператор

Сите пристигнати пријави ќе се сметаат за строго доверливи.

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе бидат избрани за тестирање.